

Службен весник

на Република Македонија

Број 117

27 јуни 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2844. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“ с.Моклишта, Општина Кавадарци	2	2847. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа Топлец на постоечки цевковод за надополнување на вода на Дојранско Езеро со пратечки содржини – комерцијални и деловни намени и меморијални простори КО Нов Дојран-вон г.р., Општина Дојран	4
2845. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа	3	2848. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ГЗ-сервиси КО Глуво/Бразда, Општина Чучер Сандево	5
2846. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Г. Волковија, Општина Маврово и Ростуше	4	2849. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	5

	Стр.		Стр.
2850. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.....	5	2857. Правилник за сообраќајно-техничките критериуми кои треба да ги исполнуваат техничките средства за забавување на сообраќајот на патиштата	21
2851. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.....	6	2858. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови.....	23
2852. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет, како и формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадените дозволи	6	2859. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на професионалните пожарникари од територијалните противпожарни единици, начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации	23
2853. Правилник за формата и содржината и начинот на водење на регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на барањето за запишување во регистарот	9	2860. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата.....	26
2854. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот, како и потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот.....	13	2861. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	27
2855. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозволата за аквакултура и дозволата за аквакултура, како и потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата	17	Огласен дел.....	1-68
2856. Правилник за начинот на издавање на мислење за исполнетост на условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа.....	20		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2844.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВИРОТ ЦРКВАТА“ С.МОКЛИШТА, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“ с.Моклишта, Општина Кавадарци објавена со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација

на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“ с.Моклишта, општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“ с.Моклишта, општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 177/15).

2. Постапката за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на

минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“ с.Моклишта, Општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 177/15).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2540/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2845.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ- ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА ЗА ПРОИЗ- ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОП- ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ЗА ТЕХНИЧКА ПАРЕА

Член 1

Со започнување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, се обезбедува намалување на трошоците за енергија на Комплекс клиника „Мајка Тереза“ Скопје преку намалување на цените на користената електрична енергија, цената на топлинската енергија и цената на техничката пареа.

Член 2

Со воспоставување на јавно приватно партнерство, приватниот партнер ќе преземе обврска да обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавни услуги од областа на здравството, преку изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, со што се овозможува испорачување на здравствени услуги со пониски трошоци.

Член 3

Целта која што треба да се постигне со доделувањето на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа е да се испорачаат здравствени услуги со пониски трошоци, кои се дел од процесот на испорака на квалитетна здравствена услуга на граѓаните.

Член 4

Предмет на јавното приватно партнерство е избор на приватен партнер со доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа кое се остварува како јавна набавка на услуга.

Когенеративната постројка треба да има капацитет да произведува најмалку 3 MW топлинска и 3 MW електрична енергија.

Приватниот партнер има обврска да ја модернизира котларата со вградување на нови котелски единици во рок од три години од склучување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Доделувањето на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде врз основа на критериумот најниска понудена цена на топлинска енергија и електрична енергија, и тоа:

- цена за електрична енергија (цената на електрична енергија на денот на објавување на огласот за профил на испорака „band“) објавена на референтна берза за електрична енергија HUPX.HU зголемена за 1,4 (коэффициент на корекција) намалена за онолку проценти колку што ќе биде намалувањето по спроведување на електронската аукција. По исклучок, доколку цената на електричната енергија по завршувањето на електронската аукција во даден момент од времетраењето на договорот за јавно приватно партнерство е повисока од регулираната цена утврдена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за истото напонско ниво, тогаш цената за електричната енергија која ќе се плаќа ќе биде за 5% помала од регулираната цена за тој период.

- цена на топлинската енергија (регулирана цена од страна на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија) на денот на објавување на огласот намалена за онолку проценти колку што ќе биде намалувањето по спроведување на електронската аукција. Цената на топлинската енергија се однесува на најниската цена за снабдување со топлинска енергија утврдена со Одлука на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.

Член 5

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе се спроведе со примена на отворена постапка.

Член 6

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе биде спроведена во рок од една година од започнување на постапката.

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа која ќе биде формирана во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука од страна на Владата на Република Македонија по предлог на министерот за здравство.

Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е должна во рок од 20 дена од денот на нејзиното формирање да ја подготви тендерската документација, која го содржи нацрт договорот и која се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија. По одобрувањето на тендерската документација за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на Владата на Република Македонија, Комисијата од ставот 2 на овој член, во рок од триесет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16).

Член 7

Најповолниот понудувач на кој ќе му биде доделен договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е должен да основа друштво за посебна намена (ДПН) кое ќе го склучи договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство и ќе го реализира предметот на договорот на начин и под услови уредени во истиот.

Член 8

За издавање на тендерската документација не се наплаќа паричен надоместок.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3493/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2846.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО Г ВОЛКОВИЈА ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Г Волковија, општина Маврово и Ростуше.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 15438,63 м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
149	Г Волковија	Н.Трица	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				28488,01 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4512/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2847.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ТОПЛЕЦ НА ПОСТОЕЧКИ ЦЕВКОВОД ЗА НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ВОДА НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ КО НОВ ДОЈРАН-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа Топлец на постоечки цевковод за надолнување на вода на Дојранско Езеро со пратечки содржини – комерцијални и деловни намени и меморијални простори КО Нов Дојран-вон г.р., општина Дојран.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3537м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
468-дел	Нов Дојран-вон г.р.	Манастир	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4706м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4516/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2848.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА ГЗ - СЕРВИСИ КО ГЛУВО/БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ГЗ - сервиси КО Глуво/Бразда, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2789/2	Глуво/Бразда	Луг	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1741м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4517/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2849.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.13938/2, во КО Прилеп, на ул. „Маршал Тито“ бр.14, и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-2, влез 1; кат 3; број 5, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 29 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4691/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2850.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	18	270,928

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4751/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2851.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, а за потребите на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4751/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

2852.

Врз основа на член 106 став 8 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ ОД РИБНИК НАМЕ-
НЕТ ЗА ПРОМЕТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНА-
ТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ДОЗВОЛИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет, како и формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадените дозволи.

Член 2

Барањето за издавање на дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој Правилник.

Член 3

Евиденцијата за издадените дозволи за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет се води на евиденциски листови во А4 формат на хартија во бела боја.

Во евиденциските листови од ставот 1 на овој член се внесуваат следните податоци:

- реден број, архивски број и датум на издавање на решението за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет,
- податоци за подносителот на барањето (назив на правното лице, седиште на правното лице, ЕМБС и ЕДБ),
- податоци за рибникот (име на вода, локација на рибникот, инсталиран капацитет за инкубирање икра и инсталиран капацитет за одгледување на подмладок,
- објекти и опрема за инкубирање икра, објекти за чување матици, личинки и подмладок,
- видови риби од кои се произведува порибителен материјал со латинско име и број на матици по видови риби и
- број и датум на издавање на решение за одземање на дозволата.

Формата и содржината на евиденцијата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Евиденцијата за издадените дозволи за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет се води во пишана или во електронска форма.

Член 5

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за издадени дозволи за производство на репродуктивен и порибителен материјал од рибник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/08).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).

Бр. 14 – 5405/3
14 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог 1

ОБРАЗЕЦ

**БАРАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ ОД РИБНИК
НАМЕНЕТ ЗА ПРОМЕТ**

I ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО														
	Назив на правното лице													
	Седиште на правното лице													
	Контакт телефон													
	Е - пошта													
	ЕМБГ/ЕМБС													
	ЕДБ													
II. ПОДАТОЦИ ЗА РИБНИКОТ														
	Име на вода													
	Локација на рибникот													
	Инсталиран капацитет за инкубирање на икра													
	Објекти и опрема за инкубирање на икра													
	Објекти за чување матици, личинки и подмладок													
	Видови на риби од кои се произведува репродуктивен и порибителен материјал (име и латинско име) и број на матици по видови риби													
III. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ														
	Лице за контакт													
	Контакт телефон на лицето													
	Контакт адреса за е - пошта													

Потпис на одговорното лице

Прилог 2

**ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОРИБИТЕЛЕН
МАТЕРИЈАЛ ОД РИБНИК НАМЕНЕТ ЗА ПРОМЕТ**

Реден број, архивски број и датум на издавање на решението за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет	Податоци за подносителот на барањето	Податоци за рибникот
1	2	3
_____	_____	_____
(реден број)	_____	(име на вода)
_____	(назив на правното лице)	_____
(архивски број на решение)	_____	_____
_____	(седиште на правното лице)	(локација на рибникот)
(датум на издавање на решение)	_____	_____
	(ЕМБС)	(инсталиран капацитет за инкубирање икра)
	_____	(инсталиран капацитет на одгледување подмладок)
	(ЕДБ)	_____

Објекти и опрема за инкубирање на икра, објекти за чување матици, личинки и подмладок

4

Видови риби од кои се произведува порибителен материјал со латинско име и број на матици по видови риби			Број и датум на издавање на решение за одземање на дозволата
5	6	7	
Вид риба	Латинско име	Број на матици	
			Број на решение
			Датум на издавање

2853.

Врз основа на член 105 став 8 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА РЕПРОЦЕНТРИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕПРОДУКТИВЕН И ПО-
РИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ, КАКО И ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
ВО РЕГИСТАРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината и начинот на водење на регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на барањето за запишување во регистарот.

Член 2

Регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал се води во форма на книга во А4 формат со меѓусебно поврзани и нумерирани листови.

На првата страна на книгата во горниот дел стои грбот на Република Македонија и под него текст “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство”, а на средината текст “Регистар на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал”.

Регистарот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- реден број, архивски број и датум на издавање на решението за регистрација на репроцентар;
- податоци за подносителот на барањето (назив на правното лице, седиште на правното лице, ЕМБС и ЕДБ);
- податоци за репроцентарот (име на вода, локација на репроцентрот, инсталиран капацитет за инкубирање на икра и инсталиран капацитет за одгледување подмладок;
- објекти и опрема за инкубирање на икра, објекти за чување матици, личинки и подмладок и опрема за изведување мрест;

- видови риби од кои се произведува подмладок за изведување вештачки мрест (име и латинско име);

- видови риби од кои е формирано матично јато со број на матици и

- број и датум на издавање на решение за бришење од регистарот.

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал се води во пишна или во електронска форма.

Член 4

Барањето за запишување во регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/08).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).

Бр. 14 – 5411/3
14 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог 1



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО**

**РЕГИСТАР
НА РЕПРОЦЕНТРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
РЕПРОДУКТИВЕН И ПОРИБИТЕЛЕН
МАТЕРИЈАЛ**

Реден број архивски број и датум на издавање на решението за регистрација на репроцентар	Податоци за подносителот на барањето	Податоци за репроцентарот
1	2	3
_____	_____	_____
(реден број)	(назив на правното лице)	(име на вода)
_____	_____	_____
(архивски број на решение)	(седиште на правното лице)	(локација на репроцентарот)
_____	_____	(инсталиран капацитет за инкубирање икра)
(датум на издавање на решение)	(ЕМБС)	(инсталиран капацитет на одгледување подмладок)
	(ЕДБ)	_____

Објекти и опрема за инкубирање на икра, објекти за чување матици, личинки и подмладок и опрема за изведувачки мрест
4

Видови риби од кои се произведува подмладок за изведувачки мрест		Видови риби од кои е формирано матично јато со број на матици		Број и датум на решение за бришење од регистар
5		6		7
Име	Латинско име	Видови риби	Број на матици	
				Број на решение
				Датум на издавање

Прилог 2

ОБРАЗЕЦ

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
РЕГИСТАРОТ НА РЕПРОЦЕНТРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
РЕПРОДУКТИВЕН И ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ

I ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО	
Назив на правното лице	
Седиште на правното лице	
Контакт телефон	
Е - пошта	
ЕМБГ/ЕМБС	
ЕДБ	
Број на вработени лица со високо образование	
II. ПОДАТОЦИ ЗА РЕПРОЦЕНТАРОТ	
Име на вода	
Локација на рибникот	
Инсталиран капацитет за инкубирање на икра	
Објекти и опрема за инкубирање на икра	
Објекти за чување матици, личинки и подмладок	
Опрема за изведување мрест	
Видови на риби кои се одгледуваат (име и латинско име) и број на матици за формирано матично јато	
III. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ	
Лице за контакт	
Контакт телефон на лицето	
Контакт адреса за е - пошта	

Потпис на одговорното лице

2854.

Врз основа на член 62 став 9 од Законот рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РИБИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ, КАКО И ПОТРЕБНИТЕ ДОКАЗИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот, како и потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот.

Член 2

Регистарот на одгледувачи на риби се води во форма на книга во А4 формат на евиденциски листови меѓусебно поврзани и нумерирани.

На првата страна на книгата во горниот дел стои грбот на Република Македонија и под него текст “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство”, а на средината на страната текст „Регистар на одгледувачи на риби”.

Во евиденциските листови од ставот 1 на овој член се внесуваат следните податоци:

- реден број, архивски број и датум на издавање на решението за запишување во регистарот на одгледувачи на риби;

- податоци за физичкото или правното лице (име и презиме на физичкото или назив на правното лице, адреса на физичкото или седиште на правното лице, ЕМБГ/ЕМБД и ЕДБ);

- податоци за објектот за аквакултура (име на вода, локација на рибникот,

- вкупна површина на рибникот во м2, површина на рибникот под вода во м2 или волумен на кафезот во м3, инсталиран капацитет на рибникот во килограми и видови риби кои се одгледуваат);

- причина за промена во рибникот со број и датум на издавање на решение и

- причина за бришење од регистарот со број и датум на издавање на решение.

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот на одгледувачи на риби се води во пишана или во електронска форма.

Член 4

Барањето за запишување во регистарот на одгледувачи на риби се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот на одгледувачи на риби кои се приложуваат кон барањето за запишување во регистарот на одгледувачи на риби се следните:

- потврда за регистрирана дејност (ПРД) издадена од Централен регистар на Република Македонија;

- имотен лист издаден од Агенција за катастар на недвижности (доказот не се доставува за поставени кафези);

- договор за користење на рибникот, полурибникот, кафезот и оризиштето или на површината на која се наоѓаат рибникот, полурибникот и оризиштето (доколку рибникот, полурибникот, кафезот и оризиштето или површината на која се наоѓаат рибникот, полурибникот и оризиштето не е во сопственост или во користење на подносителот);

- изјава од подносителот заверена на нотар за сопственост на кафезите (доказот се доставува за поставени кафези) и

- записник од Државниот инспекторат за земјоделство за констатирана состојба.

Член 6

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистар на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на пријавата за запишување во регистарот на одгледувачи на риби формата и содржината на образецот на изводот од регистарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/10).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).

Бр. 14-5412/3
14 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР
НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РИБИ

Реден број архивски број и датум на издавање на решението за запишување во регистарот на одгледувачи на риби	Податоци за физичкото или правното лице	Податоци за објектот за аквакултура
1	2	3
(реден број) (архивски број на решение) (датум на издавање на решение)	(име и презиме на физичкото или назив на правното лице) (адреса на физичкото или седиште на правното лице) (ЕМБГ/ЕМБС) (ЕДБ)	(име на вода) (локација на рибникот) (вкупна површина на рибникот во м²) (површина на рибникот под вода во м² или волумен на кафезот во м³) (инсталиран капацитет на рибникот во килограми) (видови риби кои се одгледуваат)
Причина за промена во рибникот со број и датум на издавање на решение	Причина за бришење од регистарот со број и датум на издавање на решение	
4	5	
Причина за промена во рибникот Број на решение _____ Датум на издавање _____	Причина за бришење од регистарот Број на решение _____ Датум на издавање _____	

Прилог 2

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
РЕГИСТАРОТ НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РИБИ

I ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО														
	Име и презиме на физичкото/ назив на правното лице													
	Адреса на физичкото /седиште на правното лице													
	Телефон													
	Е - пошта													
	ЕМБГ/ЕМБС													
	ЕДБ													
	Шифра и дејност (за правни лица)													
	Број на вработени													
II. ПОДАТОЦИ ЗА РИБНИКОТ														
	Име на вода													
	Локација на рибникот													
	Вкупна површина на рибникот во м ²													
	Површина под вода на рибникот во м ² /волумен на кафезот во м ³													
	Инсталиран капацитет на рибникот во кг													
	Видови риби која се одгледуваат													
	☐ виножитна пастрмка													
	☐ речна пастрмка													
	☐ охридска пастрмка													
	☐ крап													
	☐ сом													
	☐ амур													
	☐ толстолобик													
	☐ други													

	(да се наведе видот)													
III. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ														
	Лице за контакт													
	Контакт телефон на лицето													
	Контакт адреса за е - пошта													

Потпис на одговорното лице

2855.

Врз основа на член 63 став 7 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА
АКВАКУЛТУРА И ДОЗВОЛАТА ЗА АКВАКУЛТУРА, КАКО И ПОТРЕБНИТЕ ДОКАЗИ
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на дозволата за аквакултура и дозволата за аквакултура, како и потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата.

Член 2

Барањето за издавање на дозволата за аквакултура се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.

Член 3

Потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата за аквакултура кои се приложуваат кон барањето за издавање на дозволата за аквакултура се следните:

- карта за идентификација на одгледувалиште (РБО) издадена од Агенција за храна и ветеринарство;
- дозвола на користење на вода издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање;
- решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање и
- одобрение за употреба на градба или одобрение за потврдување на бесправно изграден објект издадени од единицата на локална самоуправа или извештај за извршен технички преглед издаден од страна на надзорен инженер (доказот не се доставува за поставување на кафези).

Член 4

Дозволата за аквакултура се издава на образец на хартија во сина боја во А4 формат.

Формата и содржината на дозволата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник.

Член 5

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на дозволата за аквакултура и формата на барањето за дозвола за аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/10).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).

Бр. 14 – 6364/3
14 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог 1

**БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА АКВАКУЛТУРА**

Назив на субјектот	
Седиште/адреса на субјектот	
Контакт телефон	
Е - пошта	
ЕМБГ/ЕМБС	
ЕДБ	
Име на вода	
Локација на рибникот	
Број на решение за запишување во регистар на одгледувачи на риба и датум на издавање	
Регистарски број на одгледувалиште (РБО),	
Број на на дозвола на користење на вода и датум на издавање	
Број на решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина и датум на издавање	
Број на документ за градбата и датум на издавање на документот	

Потпис на одговорното лице

Прилог 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ДОЗВОЛА ЗА АКВАКУЛТУРА

(субјект)
(седиште/адреса на субјектот)
(ЕМБГ / ЕМБС)
(име на вода и локација)
(површина под вода на рибникот во m^2 / волумен на кафезот во m^3)
(видови на риби кои се одгледуваат)

Дозвола за користење на вода :

Архивски број: _____

Датум на потпишување: _____

Важи до:

Решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина:

Архивски број: _____

Датум на потпишување: _____

Доказ за градба (одобрение, решение, извештај):

Архивски број: _____

Датум на потпишување: _____

Карта за идентификација на одгледувалиште (РБО):

Архивски број: _____

Датум на потпишување: _____

Дозволата за аквакултура:

Архивски број: _____

Датум на потпишување: _____

МИНИСТЕР

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

2856.

Врз основа на член 145-а од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија” бр. 35/06, 66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13, 148/15 и 217/15), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА
ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА
СТРАНЕЦ ЗАРАДИ РАБОТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на мислење за исполнетост на условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа (во натамошниот текст: мислење) од страна на Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата за вработување).

Член 2

(1) При издавање на мислење, од страна на Агенцијата за вработување се врши проверка за искористеноста на квотата и моменталните потреби на пазарот на труд во Република Македонија, при тоа се земаат во предвид доказите доставени кон барањето.

(2) Доколку кон барањето не се доставени сите докази, од страна на Агенцијата за вработување не се издава мислење за што писмено се известува Министерството за внатрешни работи.

Давање мислење за вработување на странец**Член 3**

Врз основа на поднесено барање за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа, од страна на Агенцијата за вработување се издава мислење врз основа на:

- исполнетост на квотата која важи за вработување на странци во Република Македонија;
- извршената проверка дали вработувањето на странецот нема негативни влијанија на пазарот на трудот, особено врз домашната состојба на невработеност, структурата на вработеноста или потребите за создавање на нови работни места.

Член 4

(1) Кон барањето за издавање на мислење за вработување на странец се приложуваат следните документи:

- 1) докази за исполнување на условите на работодавачот:
 - доказ за регистрација односно упис во Централниот регистар на Република Македонија,
 - образложение за потребите за вработување на странец,

- 2) докази за исполнување на условите на странецот:
 - документ со кој се докажува идентитетот на странецот,

- доказ за соодветно образование, стручна оспособеност, препораки, сертификати издани од надлежен орган од матичната држава или референци за реализирани соодветни обуки во струката,

- документ од надлежен орган на Република Македонија за исполнување на посебните услови при вработување, утврдени со закон.

(2) Кон барањето за издавање на мислење за самовработување на странец се приложуваат документите од став (1) на овој член.

**Давање мислење за работа на странци упатени во
Република Македонија****Член 5**

Кон барањето за издавање на мислење за работа на странец, вработен во странска компанија упатен во Република Македонија заради давање на услуга од странско трговско друштво кое ги дава услугите во свое име и за своја сметка врз основа на склучен договор со клиент од Република Македонија, се приложува:

- доказ за соодветна регистрација како правни субјект на двете договорни страни,
- документ со кој се докажува идентитетот на упатениот работник,
- доказ дека упатениот работник најмалку една година е во работен однос и е пријавен во задолжително социјално осигурување од страна на странскиот работодавач,
- договор за вршење на услуги за клиентот, кој има регистрирана дејност во Република Македонија,
- термински план за извршување на работата.

Член 6

Кон барањето за издавање на мислење за работа на странец, вработен во странско правно лице кој привремено е упатен во филијала или друга организациска деловна единица преку кои ќе биде присутен на пазарот во Република Македонија, заради спроведување на некои специфични задачи или заради обезбедување на договорните услуги на територијата на Република Македонија, се приложува:

- акт за упатување на работникот на времена работа во организациската единица,
- доказ за регистрација односно упис на странското правно лице, филијалата или друга организациска деловна единица во Централниот регистар на Република Македонија,
- договор на странецот со странското правно лице, филијалата или друга организациска деловна единица,
- документ со кој се докажува идентитетот на странецот,
- доказ за соодветно социјално осигурување на странецот од матичната држава,
- доказ за соодветно здравствено осигурување, согласно прописите во Република Македонија.

Давање мислење за сезонско работење на странец**Член 7**

Кон барањето за издавање на мислење за сезонско работење на странец, се приложува:

- доказ за регистрација односно упис во Централниот регистар на Република Македонија,
- образложение за потребата за сезонско работење на странец,
- документ со кој се докажува идентитетот на странецот и
- доказ за соодветно образование или оспособеност на странецот.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4661/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2857.

Врз основа на член 397 алинеја 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за транспорт и врски, во согласност со министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СООБРАЌАЈНО-ТЕХНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАБАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат сообраќајно-техничките критериуми кои треба да ги исполнуваат техничките средства за забавување на сообраќајот на патиштата.

Член 2

Сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот се типизирани сообраќајно технички средства со посебна намена, кои служат за зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, а особено на пешаците.

Член 3

Определени изрази употребувани во овој правилник ги имаат следните значења:

1) Вештачка испакнатина е техничко средство за на сообраќај со конвексен профил на коловоз кое што ја ограничува брзината на движење на возилата;

2) Полно плато е техничко средство за смирување на сообраќај со конвексен профил на коловоз кое што се поставува преку целата ширина на коловозот и составено е од накосени пристапни рампи и издигната плоча;

3) Делумно плато е техничко средство за смирување на сообраќај со конвексен профил на коловоз, кое што се поставува на сообраќајната лента на коловоз и ја ограничува брзината на движење на определени видови возила и кое што не се протега преку целата ширина на коловозот;

4) Ширината на вештачката испакнатина и платото е димензија која што се поклопува со надолжната оска на коловозот;

5) Стеснување на коловозот е намалување на ширината на сообраќајната лента;

6) Хоризонтално скршнување на коловозот е трансверзално поместување на оската на коловозот и не содржи прекршување на вертикалата;

7) Надолжна звучна лента е техничко средство на коловозот кое при преминот на возилото произведува звучни ефекти и слаби вибрации и на тој начин ги предупредува возачите за потребата да ја намалат брзината на движење на возилото;

8) Вибрациона лента е техничко средство на коловозот кое при преминот на возилото произведува силни вибрации и звучни ефекти и на тој начин ги предупредува возачите за потребата да ја намалат брзината на движење на возилото;

9) Напречна звучна лента е техничко средство на коловозот кое при преминот на возилата произведуваат тивки вибрации и звучни ефекти, и со тоа ги предупредуваат возачите да ја намалат брзината и

10) Оптички бели линии се техничко средство на коловозот за предупредување, за предупредување на возачите за потребата од намалување на брзината.

Член 4

Технички средства за забавување на сообраќајот на патиштата се:

- 1) физички пречки и тоа:
 - (а) вештачка испакнатина;
 - (б) плато;
 - (в) стеснување на коловозот;
 - (г) хоризонтално скршнување на коловозот.
- 2) Надолжна звучна лента.
- 3) Вибрациона лента.
- 4) Напречна звучна лента и
- 5) Оптички бели линии.

II. СООБРАЌАЈНО ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Член 5


Вештачка испакнатина се поставува под прав агол во однос на оската на коловозот.

Димензиите на вештачките испакнатини се:

- 1) за брзини до 50 km/h висината до 3 cm, а ширината не треба да биде помала од 60 cm;
- 2) за брзини до 40 km/h висината до 5 cm, а ширината не треба да биде помала од 90 cm;
- 3) за брзини до 30 km/h висината до 7 cm, а ширината не треба да биде помала од 120 cm;

Вештачка испакнатина од ставот 2 точки 1) и 2) од овој член треба да е од гумени или пластични модулари елементи. Вештачка испакнатина од ставот 2 точка 3) од овој член треба да е од асфалтна или бетонска маса.

Површината на вештачките испакнатини треба да биде материјал наменет против лизгање и да е означен со рефлектирачки материј на онаа страна од која возилото се приближува, како што е прикажано во Слика 1.



Слика 1.

Вештачка испакнатина може да биде поставена преку целата површина на коловозот.

Член 6

Плато може да биде полно или делумно плато.

Плато се поставува под прав агол во однос на надолжната оска на патот поединечно или во низа.

Платото се произведува од гума, пластика, асфалт или бетонска маса или комбинација на наведените материјали.

Висината на површината е од 7 до 12 cm.

Накосените пристапни рампи на полно плато и делумно плато треба да бидат означени со рефлектирачки материјали, а преку полно плато може да се обележи пешачки премин. Наклонот на природните рампи треба да изнесува 1:10, а минималната должина да е еден метар.

Член 7

Во зоната на физички пречки се спроведуваат соодветните мерки за одводнување.

Техничките средства за забавување на сообраќајот на патиштата се фиксираат во коловозот со цел спречување на одвојување на поединечни елементи или нивните делови.

Член 8

Надолжните звучни ленти може да бидат профилирани, конвексни и конкавни.

Надолжните звучни ленти се поставуваат надолжно во однос на оската на коловозот со нанесување на термопластични материјали или со гребене на коловозот.

Надолжните звучни профилирани ленти се поставуваат на разделната и рабната линија на коловозот.

Надолжните звучни конвексни и конкавни ленти се поставуваат од надворешната страна на рабната линија на коловозот.


Член 9

Вибрационите ленти се поставуваат во пар или во комплекти преку целата ширина на сообраќајната лента, на местата каде влијанието на бучавата на животната средина е занемарлива.

Вибрациските ленти се изведуваат од камен агрегат од еруптивно потекло со гранулација од 8 до 11mm или со нанесување на термопластични материјали преку ширината на сообраќајната лента одвоени од работ на коловозот за 40 cm.

Ширината на вибрационата лента не треба да надминува 20 cm, а висината 1,5 cm.

Вибрационите ленти во пар се поставуваат на меѓусебно растојание од 1,8m или 2,0 m, како што е прикажано во Слика 2.



Слика 2.


Вибрационите ленти во комплекти се поставуваат во најмногу три комплекти.

Комплетот на вибрациони ленти што се поставува како прв во низата во однос на правецот на доаѓање на возилата се состои од пет вибрациони ленти, на меѓусебно растојание помеѓу лентите од 45 до 60 cm во населени места, а од 60 до 80 cm надвор од населени места.

Комплетот на вибрациони ленти што се поставува како втор во низата во однос на правецот на доаѓање на возилата се состои од шест вибрациони ленти, на меѓусебно растојание помеѓу лентите од 30 до 45 cm во населени места, а од 45 до 60 cm надвор од населени места.

Комплетот на вибрациони ленти што се поставува како трет во низата во однос на правецот на доаѓање на возилата се состои од седум вибрациони ленти, на меѓусебно растојание помеѓу лентите од 25 до 35 cm во населени места, а од 30 до 40 cm надвор од населени места.

Начинот на поставување на комплетот на вибрациони ленти прикажан е во Слика 3.



Слика 3.

Растојанието „a“ помеѓу паровите или комплетите на вибрациони ленти, зависи од секторската брзина, и тоа:


Брзина (km/h)	30	40	50	60	70	80
a(m)	8	11	14	17	19	22

Член 10

Напречните звучни ленти се поставуваат во пар преку целата ширина на сообраќајната лента, на местата каде влијанието на бучавата на животната средина е занемарлива. Напречните звучни ленти се изведуваат со нанесување на термопластични материјали, со гребене на коловозот или нанесување на камен агрегат од еруптивно потекло со гранулација од 8 до 11mm.

Напречните звучни ленти се изведуваат во парови на меѓусебно растојание од 1,8 m до 2,0 m, преку сообраќајната лента, со ширина која не треба да надминува 20 cm, а висината од 0,5 до 1,2 cm.

Напречните звучни ленти, се поставуваат пред училишта, детски градинки, железнички премини, патни наплатни премини, крстосници и опасни кривини каде брзините на движење се големи и каде е потребно да се даде предупредување на начин, со звучни сигнали и мали вибрации на возилата, за постигнување на брзината до пропишаната.



Слика 4.


Растојанието помеѓу паровите на звучните ленти „a“, зависи од секторската брзина и истото е прикажано во Слика 4.

Член 11

Оптичките бели линии се изведуваат со сервиско поставување на најмалку четири бели напречни рефлектирчки линии во насоката на возење, преку целата ширина на сообраќајната лента, на сè помало растојание.

Првата линија треба да изнесува најмалку 20 cm, а кај следните, ширината се зголемува за 10 cm, (како што е прикажано во Слика 5). Растојанието меѓу линиите зависи од почетната и од крајната брзина, која возилото треба да ја постигне пред опасниот дел од патот.

Оптичките бели линии се поставуваат пред крстосница, пешачки премини, пред опасни делови од патот, пред таблата 360 („назив на населено место“) и слично.



Слика 5.

Член 12

Посебните сообраќајно технички средства во зависност од широчината на коловозот и интензитетот на сообраќајот, може да се поставуваат по целата широчина на коловозот или на половината од истиот.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6046
19 април 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Бр. 13.1-37106/1
13 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Митко Чавков, с.р.

2858.

Врз основа на член 5 став 2 и 8 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 и 71/16) министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ

Член 1

Во Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 212/15) членот 18 се менува и гласи:

„Превозниците кои вршат превоз на патници во градскиот и приградскиот превоз треба да имаат возен парк со возни единици со ниво на емисија на издувни гасови и цврстите честички не помало од еуро 2 стандард.“

Член 2

Членот 29 се менува и гласи:

„Најмалку 80% од возните единици на возниот парк на превозниците треба да го исполнуваат условот од член 18 на овој правилник заклучно до 31.9.2018 година.“

Најмалку 90% од возните единици на возниот парк на превозниците треба да го исполнуваат условот од член 18 на овој правилник заклучно до 31.9.2019 година.“

Сите возни единици на возниот парк на превозниците треба да го исполнуваат условот од член 18 на овој правилник заклучно до 31.9.2022 година.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-8752
23 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

2859.

Врз основа на член 38 став (4) од Законот за пожарни-карството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОЖАРНИКАРИ ОД ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата (во натамошниот текст: легитимацијата) на професионалните по-

жарникари од територијалните противпожарни единици, начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации.

Член 2

Образецот на легитимацијата се печати на бел картон со димензии 6 см x 9,5 см и се сместува во заштитна обвивка, со големина 8 см x 32 см.

Заштитната обвивка на легитимацијата е изработена од кожа во црвена боја во три дела кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат.

Горниот дел од заштитната кожна обвивка е изработен во два дела, од кои предниот дел е изработен од просирна пластична фолија обработена со кожа и претставува простор во кој се сместува легитимацијата.

На внатрешната долна страна на заштитната обвивка се наоѓа триаголна метална значка, која во горниот дел на златна подлога е отпечатен петтоцифрен број истовестен со регистарскиот број на легитимацијата, а по ободите на триаголната значка од левата и десната страна има венец. Во средишниот дел на значката во овална форма на златна подлога е отпечатен текстот "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", во продолжение во долниот дел на овалната форма стои називот на единицата на локалната самоуправа која ја издава легитимацијата. Во средината на овалниот дел е сместен знакот на пожарникарите обиколен со венец.

На предната страна на легитимацијата е отпечатен текстот: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", називот на единицата на локалната самоуправа која ја издава легитимацијата и називот на организационата единица надлежна за заштитата и спасувањето во рамките на единицата на локалната самоуправа, "ПОЖАРНИКАР" и во средината има место за фотографија со димензии 2,5 см x 3 см, а под неа се впишуваат податоци за: името и презимето на професионалниот пожарник, потпис на градоначалникот на единицата на локалната самоуправа и место за печат. Во долниот дел на златно-жолта подлога со црвена боја е отпечатен регистарскиот број на легитимацијата. Во позадина на целата предна страна е грбот на Дирекцијата за заштита и спасување.

Задната страна на образецот на легитимацијата содржи отпечатени грбови на Република Македонија и единицата на локалната самоуправа која ја издава, под кој се наоѓа место за впишување податоци за: датумот и местото на раѓање на професионалниот пожарник, адреса на живеење, датум на издавање на легитимацијата, регистарскиот број, крвната група и звањето согласно Законот за пожарникарство.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел од овој правилник.

Член 3

Легитимацијата се издава врз основа на поднесено писмено барање на професионалниот пожарник до организационата единица надлежна за заштита и спасување во единицата на локалната самоуправа во која е вработен.

Барањето од став 1 на овој член содржи: име и презиме на подносителот, име и презиме на еден од родителите на подносителот, единствен матичен број на подносителот, адреса на живеење, крвната група и звањето на лицето кое го поднесува барањето.

Од страна на организационата единица надлежна за заштита и спасување во единицата на локалната самоуправа се известува Дирекцијата за заштита и спасување за издавањето на легитимацијата.

Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има статус овластено службено лице од областа на безбедноста – професионален пожарник вработен во територијалната противпожарна единица во единицата на локалната самоуправа која ја издала легитимацијата.

По престанокот на статусот, лицето ја враќа легитимацијата во организационата единица надлежна за заштитата и спасувањето во единицата на локалната самоуправа која ја издала легитимацијата.

Член 5

Лицето кое ќе ја изгуби легитимацијата или на друг начин ќе остане без неа, веднаш ја известува организационата единица надлежна за заштитата и спасување во единицата на локалната самоуправа која ја издала легитимацијата.

Во случај од став 1 на овој член на професионалниот пожарник му се издава нова легитимација, за што се известува Дирекцијата за заштита и спасување.

Доколку се утврди дека легитимацијата е изгубена заради небрежност, издавањето на новата легитимација е на трошок на имателот на легитимацијата.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци.

Член 7

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува.

Член 8

Евиденцијата за издадените легитимации во Дирекцијата за заштита и спасување содржи: реден број, име и презиме на имателот на легитимацијата, датум на издавањето, регистарскиот број на легитимацијата, назив на локалната самоуправа и организационата единица на единицата на локалната самоуправа надлежна за заштитата и спасувањето која ја издала легитимацијата, звањето на имателот на легитимацијата и забелешки.

Во забелешки се запишуваат измените на податоците од ставот 1 на овој член.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на раководителот на акцијата за гасење на пожар, начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/06).

Член 10


Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1858/1
20 јуни 2016 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
Директор,
д-р Шабан Салиу, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА име на ОПШТИНАТА
организациона единица при општина

ПОЖАРНИКАР



ИМЕ
ПРЕЗИМЕ

Градоначалник

МП

00000000



грб на
општината

Датум и место на раѓање

Адреса на живеење

Датум на издавање

Регистерски број

звање

Крвна група



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2860.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 26,721
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 28,299
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 25,486
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 24,933
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 17,174

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозици (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

В.

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 63,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 64,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 49,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 21,788

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	62,50	62,00	61,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,00	63,50	63,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	49,00	48,50	48,00
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	37,50	37,00	36,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,999
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,692

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,433

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.6.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1176/1
27 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2861.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, на ден 22.6.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА 1 - реф.бр. 27“, УП1 бр.08-21/13 од 8.5.2013 година, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, се продолжува до 3.11.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-21/13
22 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016117